



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул.Димитрие Чуповски бр.11/І КАТ,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефони: 02 3106-710;02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас:**13/2013**

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган:**АД за стоп. со деловен простор во државна сопст.**

I.1.2) Адреса:**ул. Стале Попов бр. 9 мезанин/локал 5**

I.1.3) Град и поштенски код:**Скопје 38**

I.1.4) Интернет адреса:**www.addelpro.mk**

I.1.5) Лице за контакт:**Анета Тодоровска** Адреса на е-пошта:**aneta.todorovska@addelpro.mk** Телефон/Факс:**3226072/5113 545**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности-Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Ревидирање на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2013 година и ревидирање на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост Скопје со АД Градски трговски центар за 2013 година

II.2) Вид на договорот за јавна набавка:**Услуги - Категорија на услуга: бр.9**

Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка:**Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Ревидирање на Годишна сметка и финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост за период од 01.01.2013 до 31.12.2013 година согласно член 478 од Законот за трговски друштва и Ревизија на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи согласно член 506 од Законот за трговски друштва, помеѓу АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост Скопје и АД Градски Трговски центар за 2013 година

II.7) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.8) Рамковна спогодба: **Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.2) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства? **Не**

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:
во тендерска документација

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.2) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Не**

IV.1.4) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до: **30.12.2013 во 12.00 часот**

V.1.2) Период на важност на понудата: **60 денови**

V.2) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите:

30.12.2013 во 12.00 часот Место: Скопје

V.3) Дополнителни информации:

Тендерската документација може да се подигне во просториите на Друштвото на ул. „Стале Попов“ бр.9 мезанин локал 5 Скопје во Секторот за финансии кај лицето Снежана Спасовска

V.4) Датум на објава: **19-12-2013**